



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракписите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата.

СКОПЈЕ
Сабота, 31 мај 1952
Број 17 Година VIII

Претплата за 1952 година изнесува
560 динари. Овој број чини 16 динари
Чековна сметка број 801-901-702

50

Врз основа на чл. 102 став 3 од Законот за занаетчиството, во врска со Указот за реорганизацијата на Владата на Народна Република Македонија У бр. 12 од 13-IV-1951 год. и Одлуката за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија бр. 1046 од 15-X-1951 год., пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКАТА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ЗАДРУГИ

Општи одредби

Член 1

Занаетчиските производно-услужни и набавно-продајни задруги престануваат да постојат:

1) кога собранието на задругарите реши задругата да престане, или

2) кога Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство донесе решение за престанок на задругата.

Член 2

Собранието на задругарите може да решава за престанок на задругата само ако во поканата за собрание било изрично назначено дека ќе се решава за престанок на задругата.

Ако на собранието од претходниот став не дојдат две третини од вкупниот број на членовите, собранието ќе се одложи за седум дена, кога полноважно решава без оглед на бројот на присутните задругари.

Во поканата за повторното собрание изрично треба да се нагласи дека решението за престанок на задругата ќе се донесе со оној број задругари што ќе биде присутен на собранието.

Решението за престанок е полноважно, ако за него гласа мнозинство од присутните задругари.

Член 3

Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство може да донесе решение за престанок на задругата:

1) ако задругата работи противно на законските прописи, или на своите правила, и со тоа ги штети интересите на задругарите и на задругарството воопшто;

2) ако задругата во својата работа покажува очигледна немарност и не ги исполнува задачите што и се поставуваат во рамките на општествениот план;

3) ако задругата повеќе од три месеца остане со помал број задругари, отколку што се бара по закон (член 78 став 4 од 33).

Член 4

Пред да донесе решение по претходниот член, Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство ќе прибави мислење и од околинската (градската) занаетчиска комора.

Член 5

Решението за престанок на задругата, во срок од 15 дена од донесувањето, мора да се достави: на органот надлежен за потврдување нејзините правила; на органот кајшто е задругата регистрирана; на територијално надлежната околинска (градска) занаетчиска комора, како и на самата задруга.

Против решението на собранието на задругарите за престанок на задругата може да се изјави жалба во срок од 15 дена до Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство.

Одредување ликвидационен одбор

Член 6

Собранието на задругата, штом реши да престане истата, истовремено ќе избере и ликвидационен одбор.

Ако решението за престанок на задругата го донесува Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство, таа истовремено ќе одреди и ликвидационен одбор.

Ликвидациониот одбор се состои најмалку од три лица, по можност од редот на самите задругари.

Член 7

Ликвидациониот одбор е должен, во срок од 15 дена од изборот односно од именувањето, да поднесе пријава до надлежниот државен орган за регистрација на своите членови.

По регистрацијата, ликвидациониот одбор е должен решението на собранието односно на Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство, како и имињата на своите членови да ги објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Член 8

Ликвидациониот одбор работи по напатствијата и надзорот на надлежната околинска (градска) занаетчиска комора, ако решението за престанок на задругата е донесено од собранието, инаку — по напатствијата и надзорот на органот што го именувал.

Член 9

Ако членовите на ликвидациониот одбор не ја вршат правилно својата должност, надлежната занаетчиска комора односно Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство може да ги смени и да ги замени со други лица, според тоа кој од органите на член 1 од овој правилник го донел решението за престанок на задругата.

Иницијативата за сменување членовите на ликвидациониот одбор може да дојде било од надзорниот орган споменат во претходниот член, било пак од редовите на самите задругари.

Член 10

Ликвидациониот одбор донесува решенија на заеднички седници со мнозинство гласови.

Седниците се свикнуваат по потреба, а најмалку два пати месечно.

Решенијата од седниците се внесуваат во книгата за записници.

Член 11

Задругата во ликвидација ја потпишуваат членовите на ликвидациониот одбор, ставајќи ги своите потписи под називот на задругата, кој содржи и ознака „во ликвидација“.

Член 12

Додека трае ликвидацијата, нема да се применуваат прописите од правилата на задругата за поделбата на чистот доход по фондовите.

Член 13

Ликвидациониот одбор е должен во срок од три месеца да ја заврши ликвидацијата.

Само во извонредно оправдани случаи овој срок може повереникот за финансии да го продолжи по претходно прибавено мнение од надлежната околиска (градска) занаетчиска комора.

Ликвидациониот одбор не може од името на задругата да превзема нови обврски кои не би биле во врска со ликвидацијата.

Член 14

При објавувањето на ликвидацијата во „Службен весник на Народна Република Македонија“, со истата објава ќе се повикаат и сите задружни поверители да ги пријават своите побарувања, а должниците да ги измират своите долгови во срок од еден месец од денот на објавувањето, ставајќи им и на едните и на другите до знаење, дека, по истекот на овој срок, положбата во задружните книги ќе се смета како веродостојна.

Познатите поверители ликвидациониот одбор ќе ги извести и непосредно за ликвидацијата, укажувајќи им на рокот за пријавување на побарувањата.

Член 15

Поверителите можат во одредениот срок да ги проверат своите побарувања, а должниците своите долгови.

Член 16

Непријавените побарувања на познатите поверители, како и спорните барања, ликвидациониот одбор ќе ги осигури и ќе ги депонира кај Државната инвестициона банка. На тој начин ќе се постапи и со оние исплати, кои што се одобрени но до одредениот срок не бидат подигнати.

Државната инвестициона банка ќе ги причува депонираните суми до една година, а по истекот на овој срок, заостанатата неисплатена сума ќе ја предаде на околинската (градската) занаетчиска комора, во која што членувала ликвидираната задруга.

Член 17

Ликвидациониот одбор ќе состави почетен ликвидационен биланс и, ако е избран од собранието на задругарите, ќе го поднесе на занаетчиската комора во која членувала задругата. Ако пак ликвидацијата се врши по решение на Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство, тогаш билансот ќе го поднесе на истата управа и на надлежната околиска (градска) занаетчиска комора.

Ликвидациониот биланс се прави спрема пропишаната еднообразна шема за завршната годишна сметка.

Член 18

Ликвидациониот одбор ќе го продаде преку јавна продажба целиот движен и недвижен имот на задругата во ликвидација.

При продавањето на имотот на јавна продажба, почетната цена не може да биде пониска од проценетата вредност.

Ако на првата јавна продажба не може да се постигне износот на проценетата вредност, ќе се одржи втора јавна продажба.

Ако имотот на задругата во ликвидација не би можел да се продаде ни на втората јавна продажба, Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство односно надлежната околиска (градска) занаетчиска комора — ако е решението за ликвидација донесено од собранието на задругарите — ќе реши таквиот имот да се продаде во слободна продажба.

Член 19

Ако задругата, пред да почне постапката за ликвидација, превзела некој правен акт по однос на својот имот против интересите на поверителите, ликвидациониот одбор ќе го извести за тоа органот од член 17 на овој Правилник, кој ќе реши за евентуалното побивање на тој правен акт.

Член 20

Имотот што ќе остане по измирување на поверителите, како и непоарчениот дел од фондовите, ликвидациониот одбор ќе го предаде на надлежната околиска (градска) занаетчиска комора, која со истиот имот ќе управува шест месеци и, доколку за тоа време не се формира на нејзиното подрачје нова задруга од истата занаетчиска гранка, овој имот ќе го предаде на Заводот за унапредување занаетчиството при Занаетчиската комора на Народна Република Македонија.

Ако во текот на шестмесечниот срок од предниот став на подрачјето на комората се образува нова занаетчиска задруга од истата гранка, тогаш примениот на ракување имот комората ќе го преотстапи на новообразуваната задруга, која ќе го распредели на соодветните свои фондови и цели.

Член 21

Додека трае ликвидацијата, ликвидациониот одбор е должен до секој петти во месецот да доставува на комората, во која што членувала задругата, извештај за својата работа за изминатиот месец.

Ако решението за ликвидација е донесено од Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство, ликвидациониот одбор извештајот за работата ќе го поднесува на истата управа.

Член 22

По завршената ликвидација, ликвидациониот одбор ќе состави завршен ликвидационен биланс со извештај за привршената ликвидација и ќе ги достави на занаетчиската комора во која членувала задругата, односно на Главната управа за комунални работи, локална индустрија и занаетчиство, ако е решението за престанок на задругата донесено од управата.

Член 23

Органот од претходниот член ќе му издаде на ликвидациониот одбор разрешница за неговата работа.

Член 24

Примерок од записникот за својата работа заедно со решението за ликвидацијата, ликвидациониот одбор ќе достави на државниот орган при кој задругата и ликвидациониот одбор биле регистрирани, како и на надлежната околиска (градска) занаетчиска комора.

Завршни одредби

Член 25

Сите работи во ликвидационата постапка што се спроведуваат по прописите на Законот за занаетчиството и по одредбите на овој Правилник, подлежат на таксирање по Законот за таксите.

Член 26

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1438 од 19-IV-1952 година, Скопје.

Министер-претседател на Советот
за индустрија и градежништво,
Б. Темелковски с. р.

51

ЗАПИСНИК

ОД СЕДНИЦАТА НА III-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНО НА 18 МАРТ 1952 ГОДИНА

Претседаваше: Димче Стојанов-Мире

Секретар: Мито Хаџи Василев

Претседателот Димче Стојанов-Мире ја отвори седницата во 9,30 часот. Народните пратеници го со слушаа стоеки читањето на Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикнување Народното собрание на III-то редовно заседание на 18 март 1952 година.

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ му поднесе на Собранието на решавање: Примедби на сојузниот предлог на општествениот план за 1952 година и Предлог — одлука за потврдување уредба по прашања од народното стопанство и обновата на земјата. Примедбите се доставени до Одборот за стопански план и финансии за проучување. Одборот поднесе свој извештај. Извештајот, примедбите и Предлог-

одлуката се отпечатени и разделени на народните пратеници, а ќе бидат ставени на дневен ред кога ќе реши Собранието.

Потоа соопштува дека Президиумот на Народното собрание на НРМ достави до Собранието на потврдување указите донесени во времето од второто до третото редовно заседание на Народното собрание, а потврдувањето на указите ќе се стави на дневен ред кога ќе реши Собранието.

Понатаму соопштува дека: Претседателот на Врховниот суд на НРМ поднесува оставка на Собранието, поради заминување на нова должност; Секретарот на Президиумот на Народното собрание на НРМ поднесува оставка на Собранието, поради заминување на нова должност; и Мандатно-имунитетниот одбор поднесува извештај на Собранието, кои ќе бидат ставени на дневен ред кога ќе реши Собранието.

По предлог на претседателот, Собранието го утврди следниот дневен ред:

1. претрес на Предлогот на примедбите на сојузниот предлог на општествениот план за 1952 година;

2. претрес на Предлог-одлуката за потврдување уредба по прашања од народното стопанство и обновата на земјата;

3. потврдување указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ, донесени во времето од второто до третото редовно заседание на Народното собрание;

4. претрес на Извештајот на Мандатно-имунитетниот одбор;

5. уважување оставката на секретарот на Президиумот и избор нов секретар; и

6. уважување оставката на претседателот на Врховниот суд на НРМ и избор нов претседател.

Претседателот во 9,40 часот дава краток одмор.

Седницата продолжува во 9,50 часот.

По предлог на претседателот, Собранието му одобрува присуство на народните пратеници: Димитар Влахов и Кирил Глигоров.

Претседателот соопштува дека се преминува на првата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на примедбите на сојузниот предлог на општествениот план за 1952 година. Известителот на Одборот за стопански план и финансии Ванчо Николов го прочита извештајот на одборот. Образложение по предлогот на примедбите даде потпретседателот на Владата и претседател на Стопанскиот совет Видое Смилевски. Потоа се преминува на дискусија по предлогот. Во дискусијата учествуваат Ванчо Бурзевски „за“, Васил Ѓорговски „за“, Александар Ицев „за“, Ристо Попов „за“.

Претседателот дава краток одмор во 11 часот.

Седницата продолжува во 11,20 часот.

Зборуваше: Живко Тодоровски „за“ и Димче Зографски „за“. Бидејќи други дискусанти не се јавија, претседателот го стави предлогот на гласање. Сите народни пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека Примедбите на сојузниот предлог на општествениот план за 1952 година се примени од Собранието едногласно.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: претрес на Предлогот-одлука за потврдување уредба по прашања од народното стопанство и обновата на земјата. Откако секретарот Фируз Назим ја прочита одлуката, Собранието ја усвои едногласно. Претседателот објави дека Одлуката за потврдување уредбата по прашања од народното стопанство и обновата на земјата е примена од Собранието едногласно.

Потоа се преминува на третата точка од дневниот ред: потврдување указите на Президиумот на Народното собрание на НРМ донесени во времето од второто до третото редовно заседание на Народното

собрание. Откако секретарот Мито Хаџи Василев ги прочита указите, Собранието ги усвои едногласно. Претседателот објави дека указите на Президиумот на Народното собрание донесени во времето од второто до третото редовно заседание на Народното собрание се примени од Собранието.

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: претрес на извештајот на Мандатно-имунитетниот одбор. Известителот на Мандатно-имунитетниот одбор Назим Фируз го прочита извештајот на одборот, во кој се предлага да се одземе мандатот на народниот пратеник Ристо Крстев Трпеноски избран во IV изборна околија на Битолската околија, поради извршените кривични дела против народот и државата, а за народен пратеник да се повика неговиот заменик Димче Спасов Сајдовски, земјоделец од с. Буково, Собранието, гласајќи со кревање рака го усвои извештајот едногласно. Претседателот објави дека мандатот на Ристо Крстев Трпеноски е одземен, а за народен пратеник се повикува неговиот заменик Спасов Димче Сајдовски, земјоделец од с. Буково.

Потоа се преминува на петтата точка од дневниот ред: уважување оставката на секретарот на Президиумот и избор нов секретар. Откако претседателот Димче Стојанов-Мире ја прочита оставката на секретарот на Президиумот Мито Димитриевски, Собранието ја усвои едногласно. Претседателот објави дека оставката на секретарот на Президиумот Мито Димитриевски е уважена од Собранието. Претседателот праша дали има предлог за избор на секретар. Народниот пратеник Мито Теменугов предложи да се за секретар на Президиумот избере народниот пратеник Лазо Мојсов. Бидејќи друг предлог немаше, претседателот го стави предлогот на гласање. Народните пратеници гласаа со кревање рака. Претседателот објави дека за секретар на Президиумот е избран едногласно народниот пратеник Лазо Мојсов.

Се преминува на шестата точка од дневниот ред: уважување оставката на претседателот на Врховниот суд на НРМ и избор нов претседател. Откако претседателот Димче Стојанов — Мире ја прочита оставката на претседателот на Врховниот суд на НРМ Лазо Мојсов, Собранието ја усвои едногласно. Претседателот објави дека е уважена оставката на претседателот на Врховниот суд на НРМ Лазо Мојсов од Собранието.

Претседателот праша дали има предлог за избор претседател на Врховниот суд на НРМ. Народниот пратеник Живко Браќовски поднесе предлог на група народни пратеници од Клубот на народните пратеници на Народниот фронт за избор на претседател на Врховниот суд на НРМ. Бидејќи друг предлог немаше, претседателот го стави предлогот на гласање. Народните пратеници гласајќи со кревање рака го усвоија предлогот. Претседателот објави дека за претседател на Врховниот суд на НРМ е избран едногласно Асен Групе.

Со ова дневниот ред беше исполнен. Претседателот побараш овластување од Народното собрание, да може со секретарот да го потпише записникот од ова седница. Собранието го усвои предлогот. Претседателот ја заклучи седницата, а со тоа III-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 12 часот.

Скопје, 18 март 1952 година.

Секретар, Претседател,
Мито Хаџи Василев, с.р. Димче Стојанов-Мире с.р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението донесено на годишното собрание на Водниот синдикат „Вардар“ — Скопје, на ден 28-III-1952 година Водниот синдикат „Вардар“ — Скопје ставен е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на Водниот синдикат да ги измират своите долгови односно да ги пријават своите потражувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

По истекнувањето на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања и за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на Водниот синдикат, а према должниците ќе покрене законска правна постапка.

II—9—155

Од Ликвидационата комисија

Околинскиот сојуз на земјоделските задруги со седиште во Демир Хисар од 21-III-1952 година ставен е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на Сојузот да ги измират своите долгови односно да ги пријават своите потражувања најкасно до 30-VI-1952 год.

По истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви потражувања, а ќе се смета за исправна книговодствената состојба на Сојузот.

II—7—130

Од Ликвидационата комисија

Околинското задружно трговско претпријатие „Црна Река“ со седиште во Демир Хисар од 21-III-1952 година ставено е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги измират своите долгови односно да ги пријават своите потражувања најкасно до 3-VI-1952 година.

По истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви потражувања, а ќе се смета за исправна книговодствената состојба на претпријатието.

II—7—131

Од Ликвидационата комисија

На основа решението на Околинскиот одбор на Сојузот на воените инвалиди во Тетово бр. 55 од 24-IV-1952 година Инвалидското занаетчиско претпријатие со седиште во Тетово од 1-V-1952 година ставено е во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги своите долгови измират односно да ги пријават своите потражувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. По истекот на овој рок нема да се земаат во предвид никакви барања.

II—8—149

Од Ликвидационата комисија

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
50 Правилник за постапката на ликвидацијата на занаетчиските задруги	133
51 Записник од седницата на III-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ (второ свикување) одржано на 18-III-1952	135